

До: Сите заинтересирани страни

Број:0302-13

Дата: 10.02.2021

**Предмет:** Јавен оглас за пријавување за координатор/-ка на социјалната услуга- центар за помош и нега во домот во општина Демир Капија.

## I. Информации за проектот и услугата

Здружението за поддршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот),“ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија, отвара јавен повик до сите заинтересирани лица кои сакаат да пријавата за координатор на социјална услуга- центар за помош и нега во домот во општина Демир Капија.

Испорака на услугата помош и нега во домот е со времетраење од 12 месеци по воспоставувањето на услугата. Испораката на услугата помош и нега во домот ќе се дава на вкупно 20 корисници ( стари и изнемоштени лица, лица со хронични болести и лица со попреченост).

## II. Потребни квалификации за координаторот

Кандидатот/-ката треба да ги исполнуваа следните општи услови:

- Завршено високо образование(Висока стручна подготовка (VII/1 степен), односно да поседува диплома за социјален работник, психолог, педагог;
- Да се на возраст над 18 години;
- Познавање на социјалната работа и социјалната политика;
- Соодветно познавање на новиот закон за социјална заштита и правилниците за услугата помош и нега во домот;
- Посета на соодветни обуки, семинари или волонтирање на темата возрасни лица;
- Пожелно е соодветно работно искуство со возрасни лица, лица со попреченост;

Напомена: Предност ќе имаат кандидатите со ВСП- дипломиран социјален работник.

## III. Работни обрски на координаторот/-ката на услугата помош и нега во домот

Координаторот/-ката ќе ги има следните работни обрски согласно систематизацијата на работното место:



- ✓ Информирање за правата од социјална заштита, мапаирање на потенцијални корисници на услугата помош и нега во домот во општина Демир Капија;
- ✓ Помош и поддршка кон обезбедување и подготвување на потребната документација на потенцијалните корисници за аплицирање до ЈУ ЦСР Неготино за користење на услугата помош и нега во домот;
- ✓ Врши првичен увид и амнеза кај корисниците во домашни услови;
- ✓ Средување на документација според протоколот за минимум стандарди и согласно пропишаните правилници од новиот закон за социјална заштита;
- ✓ Врши план за реализација на услугата според протоколот и пропишаните законски норми;
- ✓ Редовна комуникација и координација со препоставените од здружението;
- ✓ Редовна комуникација и координација со одговорното лице за реализирање на проектната активност од општина Демир Капија;
- ✓ Редовна комуникација и координација со ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино;
- ✓ Подготовтка на месечни и квартални извештаи и поднесување на потребната документација до здружението и ЈУ ЦСР Неготно;
- ✓ Мониторинг и евалуација на квалитетот на услугата кај крајните корисници (согласно протоколот на здружението и согласно со системот за мониторинг и евалуација на МТСП);
- ✓ Информирање на членовите на фамилијата на корисникот за неговата состојба преку телефон и при постите во нивните домови;
- ✓ Ревизија на личните планови на корисниците на секои два месеца;

#### IV. Начин на пријавување потребна документација

Сите заинтересирани кандидатки/ки можат да се пријават испраќање на следната документација:

- ✓ Кратка биографија;
- ✓ Диплома од завршено ВСП (социјален работник, психолог, педагог);
- ✓ Сертификати или потврди за посетувани обуки или семинари на тената возрасни лица или поврзани со професијата (доколу ги поседува);
- ✓ Потврда за соодветно работно искуство (доколку го има);
- ✓ Референца и контакт од претходни вработувања (доколку има претходно работно искуство);



Република Северна Македонија  
Министерство за труд  
и социјална политика



Потребната документација во скенирана форма пратете ја на е- пошта [humanas@humanost.org.mk](mailto:humanas@humanost.org.mk), со наслов-Апликација за јавен конкурс **КООРДИНАТОР НА УСЛУГА-Демир Капија**

Повикот е отворен најдоцна до 16.02.2021 година до крајот на рабтниот ден (до 17.00 часот).

**Важно:** Ќе бидат контактирани само кандидатите од потесен избор и со истите ќе биде спроведено интервју.

По изборот на координаторот/-ката на услугата помош и нега во домот е предвидена обука во периодот февруари-март 2021 година.

#### **V. Работен ангажман на координаторот/-ката на услугата**

Координаторот/-ката на услугата помош и нега во домот ќе биде работно ангажиран по завршување на обуката и започнување на испорака на услугата помош и нега во домот (крајот на месец мај или почетокот на месец јуни 2021 година).

#### **VI. Дополнителни информации**

Дополнителни информации за повикот можете да добиете на телефонскиот број 072 229 418 или електронски на е-маил адресата [sashejovanov@humanost.org.mk](mailto:sashejovanov@humanost.org.mk).



Република Северна Македонија  
Министерство за труд  
и социјална политика

